

Врз основа на член 2 став 1 точка 4 алинеја 2, член 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 48 и член 49 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Сл.весник на РМ“ бр.78/15, бр.106/15, бр.153/15, бр.190/16 и бр.21/18), Одлука за продажба на движна ствар – моторно возило во сопственост на Општина Врапчиште по пат на електронско јавно наддавање бр.09-1311/1 од 03.08.2018 година донесена од Советот на Општина Врапчиште („Сл.гласник на Општина Врапчиште“бр.05 /18), и Извештај за извршена процена за утврдување на пазарна вредност на транспортни средства бр.Т-05/18 од 20.08.2018 година изработен од Друштво за производство, инженерство, сообраќај и услуги „СИГУРИА-ЕММ“ ДООЕЛ Тетово, Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Врапчиште објавува:

ОБЈАВА бр.1 /2018

За продажба на движни ствари - моторно возило (автобус) по пат на електронско јавно наддавање (Прва објава)

1. ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА СО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на оваа објава со електронско јавно наддавање е продажба на движни ствари - моторно возило (автобус) сопственост на Општина Врапчиште, кој се продава согласно Одлука за продажба на движна ствар – моторно возило во сопственост на Општина Врапчиште по пат на електронско јавно наддавање бр. 09-1311/1 од 03.08.2018 година донесена од Советот на Општина Врапчиште („Сл.гласник на Општина Врапчиште“бр. 05/18).

2. ПОДАТОЦИ ЗА МОТОРНО ВОЗИЛО (АВТОБУС) КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА, ПОЧЕТНАТА ЦЕНА НА ВОЗИЛОТО, БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА, МИНИМАЛЕН ЧЕКОР, ВРЕМЕ НА ПОЧЕТОК НА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ

Податоци за возилото		Проценета почетна цена	Банкарска гаранција	Минимален чекор	Час / почеток
1.	Моторно возило (автобус) марка - YUTONG - Регистарски број: GV 2230 AB - Прва регистрација: 04.09.2011 - Година на производство: 2011 - Вид на возило: МЗ - ПАТНИСКО - Марка и Тип: YUTONG ZK6858H9 - Број на шасијата: LZYTDTD50B1027962 - Број на мотор: 30J62YAB00758 - Места за седење: 33 - Сила и работна зафатнина на моторот: 162 KW/ 6500 cm ³ - Боја: ZHOLTA / 6A	381.929,00 денари	7.638,00 денари	Без ограничување	10:00 часот

Почетната цена на движниот ствар е проценетата вредност на истата наведена во табеларниот приказ.

Цената за продажба на движниот ствар е утврдена согласно Извештај за извршена процена за утврдување на пазарна вредност на транспортни средства бр.Т-05/18 од 20.08.2018 година изработен од Друштво за производство, инженерство, сообраќај и услуги „СИГУРИА-ЕММ“ДООЕЛ Тетово,

3. ДАТУМ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ

Електронското јавно наддавање ќе се одржи на ден **17.09.2018 година (Понеделник) со почеток од 10:00 часот.**

Електронското јавно наддавање ќе се одржи на следната интернет страница [www. e-stvari.mk](http://www.e-stvari.mk).

4. ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на електронското јавното наддавање имаат сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на движните ствари на територијата на Република Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

Заинтересираните лица можат да учествуваат со поднесување на Пријава за учество.

Увид на движниот ствар – возило кој е предмет на електронското јавно наддавање заинтересираните субјекти ќе може да извршат секој работен ден во рокот од точка 6 од огласот, во периодот од 12:00 до 15:00 часот, лице за контакт Армнн Сулејмани 071-267-704.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Заинтересираните правни и физички лица електронски поднесуваат Пријава за учество на јавното наддавање, која треба да ги содржи сите податоци и докази утврдени во објавата. **(За да може да поднесе пријава за учество заедно со доказите утврдени со објавата секое физичко и правно лице треба претходно да се регистрира на страната www.e-stvari.mk).** Доколку понудувачот веќе учествувал во постапките по претходни објави и спроведени електронски јавни наддавања спроведени преку овој систем за него сеуште важат претходно автоматски доделените корисничко име и лозинка – од учество во постапка која ја спроведувала било која општина).

Доказите кои е потребно да се достават кон пријавата за електронското јавно наддавање, регистрираното лице е должно да ги прикачи во системот во скенирана копија на оригиналот во PDF формат, и тоа:

1. Изјава за прифаќање на условите што се дадени во Објавата;

2. Банкарска гаранција за сериозност на понудата во висина од 2 % од проценетата вредност на движната ствар, за учество на јавното наддавање. Покрај електронски, банкарската гаранција за сериозност на понудата треба во писмена форма (во оригинал) да се достави на адреса – Општина Врапчиште ул.,100“бб Врапчиште за Комисија за недвижни и движни ствари, сопственост на Општина Врапчиште. Недоставувањето на банкарската гаранција во писмена форма до комисијата ја прави пријавата неприфатлива и истата ќе биде одбиена.

3. Доказ за идентитет за правни лица;

- тековна состојба од Централен регистар на Р.М. - не постара од шест месеци (за домашни правни лица);
- извод од регистрација од соодветен регистар во државата од која доаѓа (за странски правни лица);

4. Доказ за идентитет на физички лица:

- копија од лична карта или патна исправа;

5. Е-маил адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката на регистрирање за учество на електронско јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничкото име и шифра за пристап на страната www.e-stvari.mk на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање.

Комисијата по приемот на пријавите утврдува дали се доставени во определениот рок и дали се комплетирани согласно со условите во објавата по што ги известува подносителите на пријавите по електронски пат.

6. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

Рокот за поднесување на пријава за учество на јавното наддавање е 14 (четиринаесет) дена од денот на објавување на објавата, заклучно со **12.09.2018 година (Среда)**.

7. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното наддавање се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од одржувањето на јавното наддавање, а банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање.

Банкарската гаранција треба да биде издадена во македонска валута, од банка која што работи и врши банкарски активности во Република Македонија, а времетраењето на банкарската гаранција треба да биде со рок до **12.10.2018 година**.

8. ПОСТАПКА

Јавното наддавање започнува со објавување на вкупната почетна цена на возилото и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.

Јавното наддавање ќе се одржи и доколку по Објавата се пријавил само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во Објавата и ја наддаде почетната цена.

Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја прифатат односно зголемуваат цената на возилото. Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда. Јавното наддавање продолжува неограничено, се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена понудата, односно не е дадена повисока понуда од учесникот на јавното наддавање, вредноста на движната ствар се намалува за 2% од проценетата вредност по што учесниците на јавното наддавање повторно имаат можност да ја прифатат односно зголемуваат цената на возилото без притоа да се ограничува минималниот чекор на

зголемување. Доколку во истекот на последните две минути од вторите пет минути од јавното наддавање од страна на учесниците е прифатена понудата, односно дадена е повисока понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова понуда. Доколку во времетраење од 5 минути повторно нема понуда, вредноста на движната ствар повторно се намалува за 2% од првичната проценета вредност.

За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена која претставува највисока цена за продажба на движната ствар.

Комисијата по завршување на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање.

Учесниците имаат право на Приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со Решение во рок од 5 дена од приемот на приговорот.

Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена за возилото на сметка на Општина Врапчиште, а доколку не ги уплати во овој рок нема да се пристапи кон склучување на договор, банкарската гаранција ќе биде активирана, а понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметните движни ствари.

Со најповолниот понудувач, во рок од 15 работни дена по извршената уплата на цената на возилото, се склучува Договор за продажба на движните ствари. Договорот во рок од 30 дена купувачот го доставува кај нотар заради заверување на истиот. Обврската за трошоци за заверка на Договорот паѓаат на товар на купувачот.

Оваа објава ќе биде објавена на web страната на Општина Врапчиште.

**Комисија за недвижни и движни ствари
сопственост на Општина Врапчиште**

Претседател – Шабан Бајрами

Член - Имер Казими

Член - Ердал Ахмеди

ИЗЈАВА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА УСЛОВИ ОД ОБЈАВА БР.1/2018- (ПРВА ОБЈАВА) ОД 30.08.2018 ГОДИНА

ИЗЈАВА

Јас долупотпишаниот _____, од _____,
ул. _____ бр. _____, со ЕМБГ/ЕДБ _____ во својство на понудувач под полна материјална и кривична одговорност ИЗЈАВУВАМ дека со поднесувањето на Пријавата ги прифаќам условите што се дадени во ОБЈАВА број 1/2018 – (прва објава) од 30.08.2018 година за продажба на движа ствар – моторно возило (автобус) во сопственост на Општина Врапчиште со електронско јавно наддавање.

_____ 2018 година

Изјавил /Понудувач

До
Комисија за недвижни и движни ствари
на Општина Врапчиште
ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ

П Р И Ј А В А

1	Податоци за	Име и презиме (физичко лице – домашно или странско)	НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ (правно лице – домашно или странско)
	Подносителот на пријавата:		
	Адреса од лична карта: (за физичко лице)		
	ЕМБС (за правно лице)		
	СЕДИШТЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ (за правно лице)		
Податоци за контакт	Фиксен телефон:	Мобилен телефон:	
	е-маил адреса (задолжително)		

Се пријавувам за учество на електронско јавно наддавање за продажба на движни ствари во сопственост на Општина Врапчиште со електронско јавно наддавање, согласно Објава број 1/2018 (Прва објава) од 30.08.2018 година.

- **За движна ствар - моторно возило (автобус) - YUTONG**

Како прилог Ви ги доставувам следните документи :

- изјава со којашто ги прифаќаат условите што се дадени во Објавата бр. 1/2018 – Прва објава;
- тековна состојба од Централниот регистар на Република Македонија не постара од 6 месеци (за домашни правни лица);
- извод од регистрација од соодветен регистар од државата од која доаѓа (за странски правни лица);
- за физички лица копија од лична карта или пасош;
- доказ за уплатена Банкарска гаранција.

Со поднесување на пријавата ги прифаќам условите што се дадени во објавата.

Пријавите кои не се комплетирани со овие докази нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што подносителите на некомплетни пријави ќе бидат електронски известени

Дата

Подносител